



ALFA MITO GTA



На претстојниот Саем во Женева "Alfa" ќе ја претстави спортската GTA верзија на Mi.To, која ќе има 240 кс под хаубата и ќе забрзува до 100 км/ч за помалку од 6 секунди! Со ова мало "зверче" "Alfa" ќе му конкурира на Mini John Cooper Works, кој има 31 кс помалку. Жешкото Mi.To ќе биде опремено со сите потребни додатоци за да може големата сила од моторот да се пренесе на асфалтот, пред сè, алудирајќи на Q2, предниот диференцијал со са-

моблокирање, кој нема да дозволи предните тркала да пролизгуваат кога посилно ќе се притисне педалата за гас при излезот од свиок. Самиот мотор ќе има зафатнина од 1,8 литри и со помош на турбо полнач ќе развива 240 кс, доволни да ја потераат малечката Alfa до 100 км/ч за помалку од 6 секунди, односно до 240 км/ч максимална брзина.



Спортското купе Locus го краси органски дизајн со лебдечки линии, кои се протегаат по целата должина на автомобилот. Главната инспирација е добиена од природата. Луѓето често не забележуваат дека природата изобилува со карактеристични линии, облици и криви и дека таа речиси и воопшто не содржи прави линии. Токму затоа во неговиот концепт се компонирани меки, летечки линии, кои релаксираат, а во исто време се и енергични и асоцираат на спортски автомобил. Концептот ги задржува основните, препознатливи делови за Audi, како што е предниот



AUDI LOCUS CONCEPT

дел со големиот среден отвор за воздух и заоблениот покрив, како тој на Audi TT. Locus концептот го карактеризира и агресивен заден дел, со големи отвори за издувните гасови и темни стоп светла. Карактеристична за Locus е и употребата на многу стакло, за патниците да имаат единствено чувство на простор во внатрешноста.



ФЛЕШ ВЕСТИ

"BMW" БАРА ПОМОШ ОД ДРЖАВАТА

Пред една година жареше и палеше на светскиот автомобилски пазар, а денес бара помош од државата. Баварскиот гигант "BMW" и тоа како ги почувствува последиците од вртоглавиот пад на продажбата предизвикана од рецесијата на водечките светски економии. Минатата година продажбата на "BMW" автомобилите се намали за 4,8 отсто, а оваа година по сè изгледа состојбата ќе биде уште полоша, бидејќи производителот веќе најави дека во февруари и во март ќе им го скрати работното време на 26.000 работници во 4 погони, со цел да произведе 38.000 автомобили помалку од лани.

"AUDI" ГО НАДМИНА "BMW" ВО ПРОДАЖБА

Актуелниот Audi A4 не е само најдобро продаваниот модел на производителот од Инголштад, туку тој е најдобро продаваниот модел во својот сегмент на пазарот во Германија. Конечно на A4 му успеа во продажбата да го победи својот најлут ривал и досега најпродаваниот модел во оваа класа BMW серија 3. Податоците велат дека во 2008 година, само во Германија, "Audi" успеал да продаде 98.714 примероци од A4. Иако најпродаван A4 не е единствениот модел на "Audi" кој бележи пораст на продажбата и е најдобар во својот сегмент. На списокот се и Audi A6 и Audi TT. Секој до нив во Германија го предводи својот сегмент и бележи продажба од 45.304, односно 10.630 примероци.

102,5
SKY
radio